
**АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
964.**

Врз основа на член 136 став 7 и 8, член 138 став 6, член 139 став 2 и член 144 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/06, 24/07 и 103/08), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ,
ПРОВЕРКИ, ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА
ПИЛОТИ НА АВИОНИ**

Член 1

Во Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на авиони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/08 и 39/09), во членот 2 став (2) по зборовите: “4А“ се додаваат зборовите: “и JAR-FSTD A“.

Член 2

Во Прилогот 1, во точката JAR FCL 1.005 потточка (b) (5) A (ii) и потточка (b) (5) B и во точката JAR FCL 1.010 потточка (a) (4) зборовите: “5 март 2010“ се заменуваат со зборовите: “31 декември 2010“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-528/3
14 април 2010 година
Скопје

в.д. Директор,
Зоран Крстевски, с.р.
